

## ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

Број на оглас: **02/2018**

### ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **Дирекција за заштита и спасување**

I.1.2) Адреса: **Ул. "Васко Карангелески" бр.8 Скопје**

I.1.3) Град и поштенски код: **Скопје 1000**

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: **Александра Поп Ицова** Адреса на е-пошта: **Aleksandra.Pop-Icova@dzs.gov.mk**  
Телефон/Факс: **022433365/**

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат  
**На горната адреса**

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:  
**Државни органи - Општи јавни услуги**

### ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:  
**Здравствени прегледи на вработените во Дирекцијата за заштита и спасување**

II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: **271.000,00**

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: **Услуги - Категорија на услуга број: 25 Здравствени и социјални услуги**

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:  
**Економскиот оператор што поднесува понуда задолжително треба да го исполнува условот сите предвидени здравствени прегледи да можат да се извршат кај економскиот оператор кој има здравствени амбуланти за давање на долунаведените услуги во Скопје и во три града од западна Македонија и три града од источна Македонија и истиот да достави доказ за постоење на горенаведените амбулантни станици или има договор за соработка со други здравствени организации кои исто така даваат услуги од овој тип низ горенаведените градови во горенаведените делови од Македонија, и договорот за соработка да се достави во прилог на понудата**

II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор): **Не**

II.4) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: **Здравствени прегледи на вработените во Дирекцијата за заштита и спасување и вработените во подрачните одделенија за заштита и спасување на територија на Република Македонија**

II.5) Дали предметот на набавката е делив: **Не**

## **ДЕЛ III: ПОСТАПКА**

III.1) Критериум за доделување на договор: **Најниска цена**

III.2) Електронска постапка? **Да**

III.3) Дали ќе се користи електронска аукција? **Да**

## **ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ**

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Изјава за независна понуда: **Да**

IV.1.2) Гаранција на понудата: **Не**

IV.1.3) Изјава за сериозност: **Да**

IV.1.4) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: **Не**

## **ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ**

V.1) Услови за доставување на понудите

V.1.1) Понудите/планови да се достават најдоцна до: **06.02.2018 во 10:00 часот**

V.2.2) Период на важност на понудата: **90 денови**

V.1.3) Краен рок за поставување прашања: **03.02.2018 15:30**

V.2) Дополнителни информации

V.3) Датум на објава: **30.01.2018**

## **ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ**

## **ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА**

## **ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ**

## **ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ**